

Врз основа на членот 158-с точка 1), и член 74 точки 4) и 9), и членот 104 став (1) точка 2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09и 67/10), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на седницата одржана на ден 25.02.2011 година, донесе

## П РА В И Л Н И К

### за изменување и дополнување на Правилникот за пресметка на потребното ниво на маргина на солвентност на друштвата за осигурување и/или реосигурување

#### Член 1

Во Правилникот за пресметка на потребното ниво на маргина на солвентност на друштвата за осигурување и/или реосигурување („Службен весник на РМ“ бр. 5/2011), во членот 4 ставот (5) се менува и гласи:

„(5) Обрасците што друштвото за осигурување ги доставува до Агенцијата, задолжително треба да бидат потпишани од лицето што ги пополнува, контролира (овластен актуар) и одобрува (органот на управување на друштвото за осигурување). Притоа треба да бидат наведени и целосни податоци за лицата што ги потпишуваат.“

#### Член 2

Во Упатството за пополнување на обрасците за пресметка на потребното ниво на маргина на солвентност, реченицата: „**Бруто полисирана премија за осигурување на живот** ги вклучува сите износи на премија кои се наплатени во тековниот пресметковен период, најдолго до една година, по однос на договорите од сопственото портфолио, применото соосигурување и активното реосигурување.“

се заменува и се дополнува со следните реченици:

„**Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот** ги опфаќа сите износи на премија за осигурување кои се доспеани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која доспеала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.“

#### Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-894/7  
25.02.2011 година  
Скопје

Претседател на Советот на експерти,  
д-р Климе Попоски